

51-ва СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА НА КАРИКАТУРИ Скопје 2019

- Организатор на манифестацијата е ОСТЕН Скопје, Република Македонија
- Пристигнатите дела ќе ги селектира СЕЛЕКТОР одреден од организаторот, а од селектираните дела за наградите ќе одлучува МЕЃУНАРОДНО ЖИРИ.
- Официјалното објавување на наградите и отворањето на изложбата ќе се одржи на 26-ти септември 2019 во Национална галерија на Македонија, Скопје, Македонија.

КРИТЕРИУМИ

- Следните категории на оригинални авторски дела ќе бидат земени во предвид: карикатура | сатиричен цртеж | стрип (максимум една табла без зборови)
- Тема | техника | формат – по избор на авторот
- Број на дела – без ограничувања

ПРИЈАВУВАЊЕ

- Во принцип се очекуваат **ОРИГИНАЛНИ** - рачно нацртани дела. Само доколку авторот работи исклучиво во дигитална техника, ќе се земаат во предвид и **ДИГИТАЛНИ ДЕЛА** – отпечатени и со молив нумерирани и потпишани на предната страна.
Забелешка: во ОСТЕН Музејот на цртеж ќе се прифаќаат исклучиво оригинални дела
- Ќе бидат земени во предвид само актуелни **АВТОРСКИ ДЕЛА** од понова продукција, кои претходно не биле **ОБЈАВУВАНИ** или **НАГРАДУВАНИ**. Карикатури кои жирито ќе ги оцени како идентични или многу слични на познати дела од друг автор – нема да бидат разгледувани.
Забелешка: според насоките на организаторот, селекторот и меѓународното жири особено внимание ќе обрнуваат на ликовниот израз на пријавените дела
- За регуларно пријавување треба:
 - да се пополни овој формулар (електронски или рачно) и да се испрати на е-маил cartoons@osten.com.mk заедно со фотографија и куса биографија на авторот
 - да се испратат авторските дела по пошта заедно со отпечатениот формулар.Забелешка: на задната страна од секое дело треба да стои името на авторот, насловот на делото и техниката во кое е изработено.
- Со пополнување на пријавата, авторот му отстапува на организаторот не-ексклузивно право да ги користи, изложува, проучува и публикува неговите дела за потребите на манифестацијата.

За селекција ќе се земат во предвид делата кои
до **30-ти април 2019** ќе стигнат на адресата:
ОСТЕН - СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА на КАРИКАТУРИ
8 Ударна бригада 2, 1000 Скопје, Македонија

ВАЖНО!!!

При испраќањето на делата задолжително ставете:
NOT FOR COMMERCIAL PURPOSES, FOR EXHIBITION ONLY!!!



КОТИЗАЦИЈА

Одберете една од понудените можности:

- Да учествувате БЕЗ КОТИЗАЦИЈА (пријавените дела остануваат во колекцијата на ОСТЕН)
- Да учествувате СО КОТИЗАЦИЈА од 40 \$ (неселектираните дела се враќаат на авторот)

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

Плаќањето треба да се изврши преку трансфер на пари на сметката ОСТЕН Скопје:

Корисник: ОСТЕН СКОПЈЕ, 8 Ударна Бригада 2, Скопје 1000, Македонија

IBAN: MK07210701000702188 | SWIFT: TUTNMK22

Банка: НЛБ АД СКОПЈЕ, Мајка Тереза 1, Скопје 1000, Македонија

НАГРАДИ

ГРАН ПРИ за ЖИВОТНО ОСТВАРУВАЊЕ (1500\$)

ПРВА НАГРАДА (1000\$)

ВТОРА НАГРАДА (500\$)

5 ТРЕТИ НАГРАДИ (Плакета)

5 НАГРАДИ ЗЛАТЕН ОСТЕН (Плакета)

НАГРАДА ЦИЦО* за македонски карикатурист (Плакета)

* Во чест на големиот македонски карикатурист Василије Поповиќ – Цицо

СЕЛЕКЦИЈА и ЖИРИРАЊЕ

- СЕЛЕКТОРОТ одлучува кои АВТОРИ со сите пријавени дела одат во фаза на жирирање
- ЧЛЕНОВИТЕ на ЖИРИ ги разгледуваат делата од селектираните автори, избираат дело кое ќе биде претставено во каталогот и одлучуваат за наградите предвидени од организаторот
- Организаторот ќе ги извести сите пријавени карикатуристи за резултатите од селекцијата (до крајот на мај 2019) и жирирањето (до крајот на јуни 2019) по е-маил и ќе ги објави резултатите на својата веб страница - osten.mk

ПРЕТСТАВУВАЊЕ

- Наградените и селектираните дела ќе бидат изложени во Националната галерија на Македонија од 26-ти септември до 16-ти октомври 2019 година.
- Во исто време (од 26-ти септември до 16-ти октомври 2019 година) во галерија ОСТЕН ќе биде организирана заедничка изложба на ФИНАЛИСТИТЕ кои биле во најтесна конкуренција за добивање на ГРАН ПРИ.
- За наградените карикатуристи и финалистите за Гран при кои ќе бидат присутни во Скопје за време на отворањето на изложбата и доделувањето на наградите, ОСТЕН ќе продуцира графички мапи.
- Наградените автори добиваат соодветни сертификати и копија од каталог по пошта. Нивните дела остануваат во колекцијата на ОСТЕН.
- Сите останати добиваат соодветни сертификати и каталог во .pdf на е-маил. Оние кои сакаат да го имаат сертификатот / каталогот во тврда копија, можат да го нарачаат по цена од 30 \$ и ќе им бидат испратени на назначената адреса по препорачана пошта.
- Организаторот ги поканува сите учесници да присуствуваат на отворањето на изложбата и доделувањето на наградите на 26-ти септември 2019 во Скопје, при што на наградените автори кои ќе го најават своето доаѓање до 1-ви јули 2019 г. им обезбедува 3 ноќевања.



ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО / APPLICATION FORM

Име / Name
Презиме / Last Name
Адреса / Address
Град, поштенски код / City, Post Code
Земја / Country
Датум на раѓање / Birth Date
e-mail

информации за пријавените дела / submitted works information

#	Наслов / Title	Тема / Theme	Големина / Size	Техника / Technique
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Фото / Photo

Ги прифаќам условите за учество
I accept the participation criteria

Датум / Date

Потпис / Signature



ВЕ МОЛИМЕ ПОПОЛНЕТЕ ГО ОВОЈ ФОРМУЛАР, ОТПЕЧАТЕТЕ ГО И ПРАТЕТЕ ГО ЗАЕДНО СО ВАШИТЕ ДЕЛА
PLEASE FILL OUT THIS FORM, PRINT IT OUT AND SEND IT ALONG WITH YOUR WORKS